



Ко-финансирано од
Европската Унија

Ко-финансирано од Шведската
агенција за меѓународен развој и
соработка



УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ

Родовата еднаквост е основна вредност на Европската унија (ЕУ) и како таква, оваа вредност мора да биде интегрирана во процесот на пристапување кон ЕУ на државите од Западен Балкан (ЗБ). За вклучувањето на родовата перспектива во сите програми, како и во Инструментот за предпристапна помош (ИПА), неопходни се здружени напори на институциите, владите, националните координатори на ИПА, министерства, претставници на ЕУ, како и женските граѓански организации (ЖГО). Експертизата и знаењето на ЖГО се клучни во поддршката на владите од ЗБ во интегрирањето на родовата перспектива во нивните програми и вклучување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ.

Оваа Акција има за цел да ја унапреди родовата еднаквост во Западен Балкан во процесот на пристапување во ЕУ.

Времетраење на акцијата: 01/03/2020 - 29/02/2024

Вкупен буџет: 1.655.379,54 евра

Придонес на ЕУ: 1.241.534,65 евра

Придонес на Шведската агенција за меѓународен развој и соработка: 413.844,88 евра



Марш за женски права, Скопје, 2018 година, фотографија од Ивана Батев

Имплементирано од:



Цели

Главната цел на овој четиригодишен проект (2020 – 2024) е зајакнување и проширување на постојната регионална соработка, зајакнување на партиципативните демократии и остварување на инклузивен родово-сензитивен процес за пристапување во ЕУ. Кон оваа поширока цел, специфичните цели на проектот вклучуваат:

- Да се зајакнат капацитетите на женските граѓански организации за ефективна соработка со владите, делегациите и канцеларијата на ЕУ, локалните граѓански организации (ГО) и другите ГО во регионот, со што ќе се покрене свеста на сите вклучени актери за родовите димензии на процесот на пристапување во ЕУ;
- Да се унапреди отчетноста на владите и делегациите и канцеларијата на ЕУ во спроведувањето на обврските за родова еднаквост и правата на жените за време на процесот на пристапување во ЕУ.

Активности

- Состаноци и настани за вмрежување и размена на искуства за регионалната мрежа на ЖГО, насочени кон зајакнување на нивното влијание во процесот на пристапување во ЕУ и проширување на постојната регионална мрежа на ЖГО;
- Градење на капацитети и подигање на свеста на различни граѓански организации за родовите аспекти на процесот на пристапување во ЕУ;
- Организирање на регионален форум за родовата перспектива во процесот на пристапување во ЕУ;
- Изработка на родови анализи за различни сектори на национално ниво, особено за сектори каде што недостасуваат такви анализи;
- Соработка со локалните ЖГО за следење и известување за спроведувањето на обврските за родова еднаквост од страна на владите;
- Следење и подготовка на извештаи за информирање и вклучување на родовата перспектива во Извештаите на ЕК за земјите, како и политичкиот дијалог во врска со пристапувањето во ЕУ; и
- Застапување за подобрена родова перспектива во процесот на пристапување во ЕУ на национално и регионално ниво.

Целни групи

- Женски граѓански организации и ГО кои работат во областите на родова еднаквост и пристапување во ЕУ во Западен Балкан, вклучително локални и грасрут организации во регионот;
- Други граѓански организации од земјите на ЗБ кои работат во различни сектори;
- Владини службеници и институции, особено оние кои се вклучени во процесот на пристапување во ЕУ, како што се институциите и/или секторите за интеграција во ЕУ во рамки на владите, националните координатори на ИПА, националните механизми за родова еднаквост, државните заводи за статистика и други;
- Делегациите и канцеларијата на ЕУ во секоја земја, Европската Комисија, Европскиот парламент и земјите-членки на ЕУ;
- Пошироката јавност во земјите на ЗБ.

Контакт информации на партнерите кои го имплементираат проектот

Северна Македонија

Реактор – Истражување во акција

Тања Иванова

tania@reactor.org.mk

Босна и Херцеговина

Права за сите

Диана Шехиќ

diana.sehic@pravazasve.ba

Косово

Мрежа на жени на Косово

Никол Фарнсворт

nicole@womensnetwork.org

Црна Гора

Центар за женски права

Маја Раичевиќ

majaraicevic.wrc@gmail.com

Албанија

Албанска мрежа за зајакнување на жените
(AWEN)

Инес Лескај

Ines.leskaj@awenetwork.org

awencoordinator@hotmail.com

Фондација Жена за жена (The Kvinna till
Kvinna Foundation)

(Канцеларија во Северна Македонија)

Воскре Наумоска Илиева

voskre.naumoska.ilieva@kvinнатиллквинна.se